



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1830
Sluzbeni vjesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
rah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото кинговодство 60802-603-21943

Петок, 29 јуни 1984

БЕЛГРАД

БРОЈ 34

ГОД. XL

Цена на овој број е 13 динари. – Претплата за 1984 година изнесува 1.425 динари. Рок за рекламации 15 дена. – Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

350.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Се прогласува Законот за измени на Кривичниот закон на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 27 јуни 1984 година.

П бр. 368
27 јуни 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Веселин Гурановиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Во Кривичниот закон на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/76) во член 39 став 1 зборовите: „пет стотини“ се заменуваат со зборовите: „две илјади и пет стотини“, зборовите: „педесет илјади“ – со зборовите: „пет стотини илјади“, а зборовите: „две стотини илјади“ – со зборовите: „два милиона“.

Во став 3 зборот: „сто“ се заменува со зборовите: „пет стотини“.

Член 2

Во член 43 став 1 точка 6 зборовите: „пет стотини“ се заменуваат со зборовите: „две илјади и пет стотини“.

Член 3

Во член 48 став 2 точка 5 зборовите: „педесет илјади“, се заменуваат со зборовите: „пет стотини илјади“, а зборовите: „две стотини илјади“ – со зборовите: „два милиона“.

Член 4

Во член 50 став 3 зборот: „сто“ се заменува со зборовите: „пет стотини“.

Член 5

Во член 167 став 1 зборовите: „десет илјади“ се заменуваат со зборовите: „педесет илјади“.

Член 6

Во член 172 став 3 зборовите: „триесет илјади“ се заменуваат со зборовите: „сто педесет илјади“.

Во став 4 зборовите: „сто илјади“ се заменуваат со зборовите: „пет стотини илјади“.

Член 7

Во член 174 став 4 зборовите: „триесет илјади“ се заменуваат со зборовите: „сто педесет илјади“.

Член 8

Во член 175 став 2 зборовите: „триесет илјади“ се заменуваат со зборовите: „сто педесет илјади“.

Член 9

Во член 176 став 2 зборовите: „триесет илјади“ се заменуваат со зборовите: „сто педесет илјади“.

Член 10

Во член 177 став 1 зборовите: „сто илјади“ се заменуваат со зборовите: „пет стотини илјади“.

Член 11

Во член 182 став 1 зборовите: „десет илјади“ се заменуваат со зборовите: „педесет илјади“.

Во став 2 зборовите: „сто илјади“ се заменуваат со зборовите: „пет стотини илјади“.

Член 12

Во член 223 став 2 зборовите: „триесет илјади“ се заменуваат со зборовите: „сто педесет илјади“.

Во став 3 зборовите: „сто илјади“ се заменуваат со зборовите: „пет стотини илјади“.

Член 13

Засметување на притворот и на другите лишувања од слобода во врска со кривичното дело во парична казна по правосилно донесените пресуди од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се врши според одредбите на овој закон.

За менување на паричната казна во затвор по правосилно донесените пресуди до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се врши според прописите што важеле во времето на донесувањето на пресудата.

Член 14

Овој закон влегува во сила на 1 јули 1984 година.

351.

Врз основа на член 322 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со Амандманот IV точка 1 на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на заедничката седница на Сојузниот собор и на Соборот на републиките и покраините од 28 јуни 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗБОРОТ И ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Се прогласува: дека Али Шукрија, по положба, е член на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.
2. Се објавува дека Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија го сочинуваат:
 - од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Бранко Микулиќ;
 - од Социјалистичка Република Македонија, Лазар Мојсов;
 - од Социјалистичка Република Словенија, Стане Доланц;
 - од Социјалистичка Република Србија, Никола Љубичиќ;
 - од Социјалистичка Република Хрватска, Јосип Врховец;
 - од Социјалистичка Република Црна Гора, Веселин Ѓурановиќ;
 - од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина, Радован Влајковиќ;
 - од Социјалистичка Автономна Покраина Косово, Синан Хасани, и
 - Али Шукрија, како претседател на Претседателството на Централниот комитет на Сојузот на комунисти-те на Југославија.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 412
28 јуни 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Миливоје Стијовиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Стојан Бјелајац, с. р.

352.

Врз основа на член 281 став 1 точка 16 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 9 став 1 од Законот за Меморијалниот центар „Јосип Броз Тито“, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 28 јуни 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ НА МЕМОРИЈАЛНИОТ ЦЕНТАР „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“

1. Во називот на Одлуката за бројот на членовите на Советот на Меморијалниот центар „Јосип Броз Тито“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/82) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и за составот“.

2. Во точка 1 бројот „17“ се заменува со бројот „19“.

3. По точка 1 се додава нова точка 1а која гласи:

„1а. Во Советот на Меморијалниот центар „Јосип Броз Тито“ се именуваат:

– два члена од редот на делегатите во Собранието на СФРЈ;

– осум членови на Советот на Федерацијата;

– по еден член на Претседателството на СФРЈ, Претседателството на Сојузната конференција на ССРНЈ, Претседателството на ЦК СКЈ, Претседателството на Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија, Претседателството на СЗБНОВ на Југославија, Претседателството на Сојузот на социјалистичката младина на Југославија и на Сојузниот извршен совет, како и претставник на Југословенската народна армија и на град Белград.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 411
28 јуни 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Стојан Бјелајац, с. р.

353.

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 73 став 3 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, а по добиеното мислење од Сојузниот извршен совет, на седницата на Сојузниот собор од 28 јуни 1984 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 јуни 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК-ГУВЕРНЕР НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

I

Миодраг Вељковиќ се разрешува од должноста заменик-губернер на Народната банка на Југославија.

II

За заменик-губернер на Народната банка на Југославија се именува д-р Слободан Станосвиќ, заменик-губернер на Народната банка на СР Србија.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 413
28 јуни 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Миливоје Стијовиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Стојан Бјелајац, с. р.

354.

Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 13 став 1 од Законот за сојузниот општествен правобранител на самоуправањето, Собранието на СФРЈ, на предлог од Координациониот одбор на Претседателството на Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 1 јуни 1984 година и на седницата на Сојузниот собор од 28 јуни 1984 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО**

За заменици на сојузниот општествен правобранител на самоуправањето се именуваат:

1. Наглич Мирослав, дипломиран правник од СР Словенија, и
2. Милиќ Љубомир, дипломиран правник од СР Црна Гора.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 398
28 јуни 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Миливое Стијовиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Стојан Бјелајац, с. р.

355.

Врз основа на член 288 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 3 од Законот за Советот на Федерацијата, Собранието на СФРЈ, на предлог од Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 1 јуни 1984 година и на седницата на Сојузниот собор од 28 јуни 1984 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА**

За членови на Советот на федерацијата се избираат:

1. Авбељ Виктор,
2. Випотник Јанез,
3. Колишевски Лазар,
4. Krajgher Sergej,
5. Мијатовиќ Цветин,
6. Стамболиќ Петар,
7. Танасковиќ д-р Рајко,
8. Херлевиќ Фрањо,
9. Хоџа Фадиљ.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 399
28 јуни 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Миливое Стијовиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Стојан Бјелајац, с. р.

356.

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 28 јуни 1984 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСТАВНИК И ЗАМЕНИК НА ПРЕТСТАВНИКОТ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ВО КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ РЕГИСТАР НА БРОДОВИТЕ**

1. За претставник на Собранието на СФРЈ во Конкурсна комисија за избор на директор на Југословенскиот регистар на бродовите се избира дипл. инж. Вјекослав Вифак, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

2. За заменик на претставникот на Собранието на СФРЈ во Конкурсна комисија за избор на директор на Југословенскиот регистар на бродовите се избира Иван Лејо, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 404
28 јуни 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Стојан Бјелајац, с. р.

357.

Врз основа на член 288 точка 7 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 12 став 3 од Одлуката за начинот и организацијата на информирањето на делегациите на основните самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките организации за прашањата од надлежноста на Собранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 28 јуни 1984 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 јуни 1984 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УРЕДУВАЧКИОТ ОДБОР НА ГЛАСИЛОТО НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ОД РЕДОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ**

За претседател на Уредувачкиот одбор на Гласилото на Собранието на СФРЈ се именува д-р Иван Ловриќ, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 403
28 јуни 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Миливое Стијовиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Стојан Бјелајац, с. р.

358.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 12 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 јуни 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1983 ГОДИНА

Се потврдува Завршната сметка на Народната банка на Југославија за 1983 година што ја донесе Советот на гувернерите со својата одлука О бр. 13 од 22 март 1984 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 390
28 јуни 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпкиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
Миливоје Стијовиќ, с. р.

359.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 12 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 јуни 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1984 ГОДИНА

Се потврдува Финансискиот план на Народната банка на Југославија за 1984 година што го донесе Советот на гувернерите со својата одлука О бр. 14 од 22 март 1984 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 391
28 јуни 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпкиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
Миливоје Стијовиќ, с. р.

360.

За седницата на Одборот за економски односи со странство од 28 јуни 1984 година делегатите, покрај основниот материјал, располагаа и со оцените и заклучоците на Сојузниот извршен совет од седницата одржана на 12 април 1984 година, како и со оцените и ставовите од седницата на Сојузниот извршен совет од 15 јуни 1984 година, по повод разгледувањето на материјалот за економската положба на туристичкото стопанство.

Одборот констатира дека наведената материја ја разгледал уште на 30 март 1984 година, на својата 55. седница, за што е поднесен извештај до Соборот. Одборот, во таа прилика, укажал на низа проблеми, а пред се свртел внимание на начинот како се приоѓа кон проблематиката на оваа гранка како од страна на самите туристички работници, така и од страна на стопанските, управните и другите структури во одделни републики и автономни покраини и укажал на гледиштата што е неопходно да се менуваат, ако сакаме да постигнеме успех, дотолку побргу што оваа гранка веќе десет години се наоѓа – и покрај огромни вложувања – во стагнација.

Одборот ги поддржува ставовите и оцените на Сојузниот извршен совет, но смета дека е неопходно Собранието на СФРЈ, врз основа на член 118 од Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 јуни 1984 година, да донесе

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ уште еднаш укажува на заклучоците што ги донел на 1 февруари, односно на 17 ноември 1983 година, во врска со развојот на туристичкото стопанство во Југославија, со оглед на значењето што оваа стопанска гранка може да го има во обезбедувањето на вработувањето, пласманот на стоките и услугите, а посебно може да биде од значење за девизниот биланс на земјата.

2. Соборот смета дека е неопходно на наредната седница на Соборот да се донесе Закон за измени и дополнења на Законот за вршење на менувачки работи и за прометот на ефективни странски пари во Југославија, за да биде можен да се применува во оваа туристичка сезона.

Во врска со ова Сојузниот извршен совет до 1 јули 1984 година ќе го подготви и ќе му го достави на Собранието на СФРЈ нацртот на овој закон и ќе предложи републиките и покраинските собранија за него да заземат ставови во скратени рокови.

3. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ укажува, исто така, дека е мошне итно Сојузниот извршен совет да предложи и решенија во врска со материјата чиешто решавање беше одложено во декември минатата година при усогласувањето на Нацрт-законот за измени и дополнења на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, а непосредно или посредно е поврзана за развојот на туризмот како стопанска гранка.

4. Исто така е неопходно најитно да се преземат мерки и да се најдат решенија за динарскиот чек на Народната банка на Југославија да стане универзално средство на плаќање во сите дејности што се вклучени во нашата туристичка понуда.

5. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ исто така укажува на неопходноста собранијата на сите општествено-политички заедници и сите надлежни органи – од сојузните до општините – забрзано да ги донесат потребните измени на прописите што се однесуваат на туризмот.

6. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ смета дека е од извонредно значење и осмислениот и поорганизиран однос спрема проблемите на снабденоста на туристичките подрачја во текот на целиот период на туристичката активност, при што би морало да се покаже повеќе заемно разбирање и кооперација помеѓу

снабдувачките и потрошувачките организации на здружен труд, ако сакаме да ја оствариме договорената политика за развојот на овој сектор и планираниот девизен прилив во оваа година.

7. Неопходно е Сојузниот извршен совет, најдоцна до 31 јули 1984 година, да донесе методологија за реално утврдување на девизниот прилив на организациите на здружен труд од туристичкото стопанство, а во рамките на тоа и методологија за утврдување на вистинскиот девизен прилив на оваа гранка од аспектот на платниот биланс.

8. Потребно е да се обезбеди уредно спроведување на решенијата со кои се обезбедуваат средства за туристичката пропаганда, за да не доаѓа во нивното пристигање до застој, бидејќи тоа може да предизвика значителни негативни последици во вкупните усилби на оваа стопанска гранка.

9. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

Бр. 06.3-103/84-049
28 јуни 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
Миливоје Стијовиќ, с. р.

361.

Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, на седницата од 28 јуни 1984 година, го разгледуваше материјалот – Некои основни проблеми во градежништвото и индустријата за градежен материјал, заедно со Оцените и заклучоците на Сојузниот извршен совет и со заклучоците од петтата седница на Собранието на Стопанската комора на Југославија.

Собранието на СФРЈ, врз основа на член 118 од Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 јуни 1984 година, донесува

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ ги поддржува Оцените и заклучоците на Сојузниот извршен совет и заклучоците од петтата седница на Собранието на Стопанската комора на Југославија што се донесени врз основа на материјалот – Некои основни проблеми во градежништвото и индустријата за градежен материјал. Во врска со тоа, Соборот на републиките и покраините констатира:

Во досегашниот период на својот развој градежништвото достигна висок степен на кадровска и техничко-технолошка оспособеност за успешно проектирање и градење на сите видови објекти во земјата и во странство. Исто така и индустријата за градежен материјал постигна определени резултати во својот развој. Меѓутоа, досегашниот развој на градежништвото и на индустријата за градежен материјал, следејќи го вкупниот општествено-економски развој, беше условен, пред сè, со обемот, структурата и динамиката на инвестициите. Тоа многу алијасе врз стигниот и неорганизиран развој на еден број организации на здружен труд од градежништвото, што денес се огледа во големиот број неповрзани и нездружени организации, со релативно ниска продуктивност на трудот и користење на градежни машини, како и со многу различни и застарени технологии на градењето.

Последните години, како последица од опаѓањето на инвестициите и на станбената изградба, дојде до изразито намалување на обемот на градежните работи и до тешкотии во стопанисувањето на градежништвото, па и на индустријата за градежен материјал. Реалната вредност на градежното производство во 1983 во однос на 1979 година опадна за околу 30%, а со 1984 година, во која се очекува натамошно значајно опаѓање на производството, градежништвото влезе во петтата последователна година на мошне големо опаѓање на производството. Опаѓањето на производството во градежништвото неповолно се одразува и врз индустријата за градежен материјал.

Градежната оператива во доволна мера не се ориентира кон зголемување на работите во странство, а ни кон постепено и организирано приспособување на бројот на вработените кон долгорочниот тренд на намалување на обемот на градежните работи во земјата. Намалувањето на производството во градежништвото не е следено ни со адекватни мерки на економската и социјалната политика.

Изведувањето инвестициони работи во странство, каде што се постигнати значајни резултати, овозможува градежништвото значително да придонесува во поголемиот девизен прилив на земјата и да ја подобрува својата економска положба. Меѓутоа, изостанува пошироко здружување и поврзување заради истражување на пазарот, поголем пласман на проектирањето и извоз на материјали и опрема на нашите производители. Исто така, не постои целосна и долгорочна програма за организиран настап во извозот на инвестициони работи, градежен материјал и опрема.

Сразмерно на намалувањето на производството во градежништвото се јавува вишок на работници, пред сè на административни, потоа на работници со пониски квалификации и на работници кои поради здравствени причини се исклучени од непосредното производство. Со оглед на бројот на овие работници, како и на фактот дека е во прашање работно интензивно производство, овој проблем има пошироко општествено значење и не може да се решава само внатре во оваа област.

Постојат тешкотии и во приспособувањето на програмата на индустријата за градежен материјал за преориентација од увозните скапи на коефтини домашни горива.

Проектантските организации располагаат со многубројни високостручни и квалитетни кадри со големо искуство, кои ги реализираа и најсложените проектантски потфати во земјата и во странство. И покрај резултатите во научноистражувачката и развојната работа и во информирањето и создадената база за подобра работа, постои потреба за координација на вкупната работа за побрзо пренесување и примена на резултатите во производството, за подобра поделба на трудот и за специјализација, како и за поцврсто и подолгорочно поврзување со останатиот здружен труд.

2. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ оценува дека проблемите во градежништвото се крупен економски и социјален проблем кој не може да се разрешува само со активности во рамките на градежништвото. Поради тоа, кон нивното разрешување мора да се пристапи организирано и синхронизирано, врз база на конкретни програми на организациите на здружен труд од градежништвото и на нивните здруженија, но и со договорените мерки на општествено-политичките заедници, посебно на општините, републиките и покраините, за да се избегне стихијата, а процесот на реструктурирање на градежништвото да се искористи за негов натамошен техничко-технолошки и организационен напредок.

3. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ смета дека организациите на здружен труд од градежништвото, нивните деловни заедници и општи здруженија, коморите и банките, самоуправните интересни заедници и општествено-политичките заедници на сите нивоа, во рамките на своите надлежности, треба да преземат мерки за да може во сложените услови за стопанисување, преку подобрување на сите фактори на стопанисувањето во градежништвото, да се овозможи решавање на постојните проблеми.

3.1. Организациите на здружен труд од градежништвото и нивните асоцијации, врз основа на расположливостот обем на работите, треба да изработат сопствени програми за приспособување на пазарот, со обезбедување на современа организација на работата, зачувување на стручните работници, со специјализација, подобрување на квалитетот и скратување на роковите за градење, како и со примена на материјали што ги намалуваат трошоците за одржување и потрошокот на енергија за загревање на објектите. Во настапот на странскиот пазар, во условите на се поаострена меѓународна конкуренција, треба да се обезбедува поголема меѓусебна соработка и договарање во земјата, да се врши меѓусебна размена на искуства и информации, како и да се оспособуваат кадрите во рамките на заедничките програми. Исто така, треба да се обезбеди усогласеност на научноистражувачката и развојната работа низ соодветна поделба на трудот и специјализација на научноистражувачките и развојните организации, а со здружување на средства да се создадат услови за редовно и брзо пренесување на информациите што се значајни за работењето и ориентацијата на пазарот, за побрзо запознавање со техничко-технолошките достигнувања во земјата и во светот и сл.

Исто така, Соборот на републиките и покраините им препорачува на организациите на здружен труд од градежништвото да донесат сопствени програми за економска стабилизација и да поведат акција за побрзо репродуктивно поврзување на организациите, како и за изнаоѓање на оптимални форми на самоуправно организирање. Тие организации треба да ја преиспитаат својата внатрешна организација и да пристапат кон реструктурирање, да ги оценат вистинските потреби во врска со бројот на работниците и, заедно со другите субјекти на општествено-политичката заедница, да пристапат кон решавање на економските и социјалните проблеми во врска со тоа.

Заради зголемување на конкурентната способност на нашите организации на странскиот пазар, врз основа на критериумите и механизмите што се утврдени за договарање во рамките на Општото здружение на градежништвото и индустријата за градежен материјал и Стопанската комора на Југославија, треба да се обезбеди организиран настап на градежништвото, проектантите, производителите на опрема и материјали на тој пазар.

Во рамките на Општото здружение на градежништвото и индустријата за градежен материјал и Стопанската комора на Југославија треба да се обезбеди поголемо усогласување на научноистражувачката работа и развојните програми, како и поголема координација во функционирањето на системот на информирањето за целокупните потреби на организациите на здружен труд на домашниот и странскиот пазар.

3.2. Во рамките на општините, републиките и автономните покраини треба да се согледа општествено-економската положба на градежништвото и на индустријата за градежен материјал и, во рамките на нивните надлежности, да се преземаат мерки за запазување на неопходната структура на капацитетите на градежништвото и на индустријата за градежни материјали, достигнатото ниво на техничко-технолошкиот, кадровскиот и организациониот развој, како и да се создаваат услови за нивно унапредување. Тоа претпоставува дека е потребно да се изработат конкретни програми за развој на градежништвото, негово поцврсто меѓусебно поврзување, поделба на трудот и специјализација. Заради согледување на идниот развој на градежништвото треба да се конкретизираат плановите за изградба на позначајни објекти и да се утврди динамиката на нивната изградба, како и изворите за финансирање. Исто така, треба да се создаваат поповолни услови за стопанисување и да се преиспитаат сите можности за ослободување или намалување на придонесите од доходот и личните доходи, како и од данокот на промет.

Соборот на републиките и покраините смета дека треба да се разгледа можноста со измени и дополненија на

соодветните законски прописи да се создадат услови за предвремено пензионирање и заминување во инвалидска пензија на определени категории производствени градежни работници со намалена работна способност. Исто така, Соборот смета дека треба да се создаваат поповолни услови за преквалификација и вработување на определен број градежни работници во други дејности (во агрокомплексот, индустријата, рударството, малото стопанство, комуналното стопанство и др.).

Цената на станот треба да се растовари од делот на трошоците на инфраструктурата и од другите трошоци и со тоа да се овозможи со расположливите средства да се изградат повеќе станови. Исто така, треба да се отстранат причините за општествената неорганизираност во станбената изградба и да се унапредат односите во самоуправните интересни заедници за станбена и комунална изградба и, во тие рамки, да се обезбеди воспоставување на непосредни односи помеѓу производителите и идните корисници на становите. Предвидените локации за општествена станбена изградба првенствено треба да им се отстапат на градежните организации. Едновременно, треба да се согледа можноста за ангажирање, особено на помалите организации, во одржувањето на објектите и на постојниот станбен фонд, за ангажирање во индивидуалната станбена изградба, како и во малото стопанство.

3.3. Сојузниот извршен совет треба да ја согледа состојбата, да предложи и да преземе мерки на економската политика заради олеснување на условите за работење на организациите на здружен труд од градежништвото и индустријата за градежен материјал. Во постапката за подготовка и донесување на наредниот среднорочен и долгорочен општествен план за развој треба што подетално да се согледа и да се дефинира инвестиционата изградба, а посебно основните правци на развојот во енергетиката, земјоделството, водостопанството и магистралниот сообраќај, со динамиката на нивната изградба и со тоа да се создаде основа за пореално планирање во градежништвото.

При преиспитувањето на постојните системски решенија и на мерките на економската политика, како и при подготвувањето и донесувањето на нови, неопходно е да се има предвид положбата на градежништвото и потребата од создавање услови што ќе овозможат надминување на тешкотиите. Заради тоа, Соборот смета дека треба да се разгледа можноста за намалување на придонесите и даноците, како и за донесување на други конкретни мерки за растоварување, заради подобрување на општите услови за работење на градежништвото.

Со законски и други мерки треба да им се обезбеди на изведувачите на инвестициони работи во странство признавање на вистинскиот девизен прилив и соодветен третман во поглед на мерките за поттикнување на извозот на услуги и поголем пласман на опрема и материјали на нашите производители, можности за договарање на наплатата во одобрени стоки и за обезбедување на финансиско покритење на изведувачите на работите веднаш по втасувањето на стоките, конкурентни услови за кредитирање и сл. Неопходно е со кредитната политика да се обезбеди поголем износ на средства за кредитирање на инвестиционите работи надвор од земјата сразмерно на учеството на овие работи во вкупниот девизен прилив.

Сојузниот извршен совет, преку мешовитите меѓудржавни комитети, во контакт со надлежните органи на земјите каде што се изведуваат инвестиционите работи, треба да ги утврди условите под кои изведувачите на инвестициони работи ги изведуваат тие работи. При утврдувањето на стоконите листи со одделни земји или економски групации, Сојузниот извршен совет треба да обезбеди, во поголема мерка, во нив да бидат вклучени инвестиционите работи. Исто така, Југословенската банка за меѓународна економска соработка и деловните банки треба да обезбедат трајни извори и постојани средства за финансирање на прединвестиционите активности, како што се студите, истражувањата и сл.

Треба да се забрза донесувањето на Законот за изведување на инвестициони работи во странство. Исто така,

треба да се забрза склучувањето на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за утврдување на правата и обврските на работниците на организациите на здружен труд што се на привремена работа во странство.

Треба да се преиспитаат причините за неостварувањето на договорената политика за станбена изградба заради подобро користење на средствата и капацитетите, како и заради обезбедување на динамиката на изградбата и во врска со тоа треба да се забрза склучувањето на Општествениот договор за утврдување на Заедничките елементи на станбената и комуналната политика.

Со адекватна кредитно-монетарна политика и со политиката за слободно формирање на цените на производите на индустријата за градежен материјал, како и со други мерки, треба да се поддржи преориентацијата кон побрза супституција на скапите увозни горива со домашни.

4. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ го обврзува Сојузниот извршен совет, по потреба, да го известува Собранието на СФРЈ за остварувањето на овие заклучоци и за мерките за нивна реализација.

5. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

Бр. 06.3-99/84-046
28 јуни 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимшиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
Миливоје Стијовиќ, с. р.

362.

Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, на седницата од 28 јуни 1984 година, го испушта увидното излагање на претставникот на Сојузниот извршен совет и врз база на Извештајот за посетата на Работната група на Сојузниот извршен совет на САП Косово и на дополнителните материјали на Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија и на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, како и на Мислењето на Собранието на САП Косово, изврши расправа за остварувањето на претпоставките за најбрз развој на САП Косово.

Врз основа на констатациите и оцените содржани во материјалите и на расправите извршени во Одборот за прашања на развојот на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини и во Соборот, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 јуни 1984 година, врз основа на член 118 од Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, донесува

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ ги поддржува активностите и мерките што се преземаат во САП Косово, во републиките и САП Војводина и во сојузните органи и организации за остварување на политиката за најбрз развој на САП Косово.

2. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ ги поддржува заклучоците на Сојузниот извршен совет предложени во Извештајот за посетата на Работната група на Сојузниот извршен совет на САП Косово со кои сите органи и организации во Федерацијата, во чија надлежност е реализацијата на задачите во поглед на најбрзот развој на САП Косово, утврдени со Резолуцијата за општествено-економскиот развој и економската политика на СФР Југославија за 1984 година, со Заклучоците

на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ и со определувањата од Долгорочната програма за економска стабилизација, се обврзуваат да ги интензивираат своите активности за да може оваа политика успешно да се реализира.

3. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ истакнува дека за решавањето на актуелните стопански проблеми во САП Косово најзначајна улога и одговорност имаат организациите на здружен труд, организациите и организациите на општествено-политичките заедници и другите субјекти во САП Косово. Со нивната активност треба да се обезбеди поцелосно користење на сите расположливи можности заради зголемување на ефикасноста на стопанисувањето, поодговорен однос спрема трудот и општествените средства, зголемување на продуктивноста на трудот и врз таа основа зголемување на производството и извозот.

Надлежните органи и организации во Покраината треба да направат максимални усилби за оспособување и кадровско јакнење на организациите на здружен труд што ќе бидат во можност да развиваат самоуправни односи и деловна соработка, како и да преземаат мерки за надминување на сегашнава состојба.

Исто така, органите на Покраината и на другите општествено-политички заедници со свои поттикнувачки мерки, треба да придонесат да се забрза и што поусpesно да се одвива процесот на здружување на трудот и средствата, што е од исклучително значење за забрзаниот развој на Покраината.

4. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ укажува на тоа дека е неопходно да се зголеми одговорноста за извршувањето на сите обврски. Заради тоа Соборот на републиките и покраините посебно истакнува дека е неопходно Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија и другите органи и организации во федерацијата и во републиките и автономните покраини, во рамките на своите надлежности, да преземаат активности и мерки за уште подолесно и поцелосно извршување на задачите утврдени во Договорот за посебните мерки за остварување на политиката за најбрз развој на САП Косово за периодот од 1981 до 1985 година, Договорот за здружување на дел од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини и во Договорот на републиките и автономните покраини за преземање обврски и донесување мерки со кои ќе се создаваат услови и ќе се поттикнуваат организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници на изградба на стопански објекти преку здружување на трудот и средствата заради забрзување на развојот на САП Косово, а посебно обврските што се однесуваат на барањето решенија за разрешување на проблемите на секторот на енергетиката и обоената металургија, изградбата на седум стопански објекти на Косово и самоуправното здружување на трудот и средствата.

5. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ ги препорачува на Стопанската комора на Југославија, во соработка со стопанските комори на републиките и на автономните покраини, да иницира активност за создавање на уште поповолни услови и да дава поголема помош за забрзување на процесот на здружување на трудот и средствата помеѓу организациите на здружен труд од САП Косово и другите делови од земјата, заради реализација на политиката за најбрз развој на САП Косово.

Посебно е значајно Стопанската комора на Југославија да презема мерки и активности за пошироко и поинтензивно самоуправно интегрирање и репродуктивно и доходовно поврзување на организациите на здружен труд, посебно на поголемите производствени системи од развиените републики и САП Војводина со организациите во Покраината, зашто на тој начин се обезбедува поголема мобилност на средствата и кадрите и се постигнуваат позначајни резултати во користењето на расположливите производствени капацитети.

6. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ оценува дека е неопходно да се оствари организирана кадровска и техничка соработка помеѓу организациите на здружен труд од подрачјето на Социјалистичка Автономна Покраина Косово и организациите на здружен труд од другите републики и од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина, како еден од битните услови за побрзо остварување на претпоставките за најбрз развој на САП Косово.

На Стопанската комора на Југославија и се препорачува, во соработка со Стопанската комора на САП Косово и со стопанските комори на републиките и на САП Војводина, да ги разгледа и утврди формите, методите и начинот на остварувањето на соработка на организациите на здружен труд од подрачјето на САП Косово и организациите на здружен труд од републиките и САП Војводина врз прашањата за трансфер на науката и технологијата и за ангажирање на неопходните стручни кадри.

7. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ го обврзува Сојузниот извршен совет и понатаму да ги следи и анализира општествено-економските процеси во остварувањето на политиката за најбрз развој на САП Косово и да го известува Собранието на СФРЈ, а по потреба да презема и предлага соодветни активности и мерки за забрзување на развојот на Покраината.

8. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

Бр. 06.3-97/84-052
28 јуни 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
Миљивоје Стијовиќ, с. р.

363.

Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ го разгледуваше прашањето за функционирањето на трговската мрежа во земјата и во странство врз основа на Анализата на Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи и на Стопанската комора на Југославија и на Оцените и ставовите на Сојузниот извршен совет.

Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 јуни 1984 година, врз основа на член 118 од Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, донесува

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Тргувајќи од Анализата и Оцените и ставовите на Сојузниот извршен совет за функционирањето на трговската мрежа, Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ оценува дека постојната трговска мрежа е нерационална и уситнета, а во трговијата на големо и во надворешната трговија предимензионирана поради големиот број на субјекти, што не е во согласност со реалните потреби на стопанството, ниту со интенциите на Уставот и Законот за здружениот труд. Тоа се огледа особено во појавата на голем број организации на здружен труд за промет на големо во рамките на Производствени организации („комерцот“), голем број на ООЗТ во рамките на трговските организации на мало и земјоделски задруги.

Соборот на републиките и покраините го задолжува Сојузниот извршен совет, во соработка со Стопанската комора на Југославија, до крајот на IV квартал од 1984 година, да подготви извештај за спроведувањето на законските прописи од оваа област и, врз основа на уочените слабости во организирањето и функционирањето на трговската мрежа, да предложи конкретни мерки.

2. Тргувајќи од Долгорочната програма за економска стабилизација, со долгорочни мерки, а посебно со мерки на тековната економска политика, на трговијата треба да и се обезбедат услови за стопанисување еднакви како и на другите стопански области и гранки. Заради тоа, при оцената на економската положба, трговијата треба да се третира по гранки и во рамките на нив по групи и подгрупи, за да може непосредно да се влијае врз подобрувањето на условите за стопанисување, во зависност од искажаните резултати од работењето и улогата на одделни видови трговија во сферата на прометот.

3. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ оценува дека е неопходно веднаш да се пристапи кон донесување на договор, во рамките на коморскиот систем, за соодветните минимални услови неопходни за квалитетно вршење на прометот на големо, при што би се утврдиле критериумите во врска со специјализацијата за определена трговска подгрупа на дејности (како на пример во поглед на кадрите, капацитетите, средствата и др.).

4. Процесот на трансформацијата и рационализацијата на надворешнотрговската мрежа не се остварува во согласност со потребите на југословенското стопанство. Постојните заеднички критериуми за давање согласност на ООЗТ што вршат работи на надворешнотрговски промет не ги дава очекуваните резултати, зашто не се применети во сите републики и покраини. Соборот укажува на неопходноста од доследна примена на утврдените заеднички критериуми, и на нужноста од придржување кон заклучоците на Соборот на републиките и покраините што се веќе донесени во оваа област.

5. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ посебно истакнува дека во процесот на здружувањето на трудот и средствата на прометните со производствените организации се постигнати скромни резултати. Покрај нарушувањето во процесот на репродукцијата, за тоа придонесе и едностраната обврска на трговските организации за здружување, како и за основање на „комерц“ во рамките на производствените организации што, како трговски организации на големо и надворешно трговски организации, се веќе здружени со своето производство. Така, еден дел од класичната трговија на големо и надворешната трговија нема повеќе партнери за воспоставување на директни односи со производствените организации по основа на заеднички приход, односно заеднички доход.

Потребно е, најдоцна до крајот на I квартал од 1985 година, да се преиспита едностраноста на законската обврска според која само прометните, а не и производствените организации се должни да го здружуваат трудот и средствата и дел од вкупниот приход да остваруваат по основа на приходот од заедничкото работење и, врз основа на тие сознанија, да се предложат конкретни измени и дополненија на Законот за задолжителното здружување на трудот и средствата на прометните организации на здружен труд и на производствените организации на здружен труд.

6. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ укажува на тоа дека во областа на трговијата е критична ситуацијата со обезбедувањето на сопствени обртни средства. Во изворите на обртни средства сопствените средства на деловниот фонд учествуваат симболично, само со 2,9 на сто. Поради тоа овие организации последниве години не се во можност на задоволителен начин да ги вршат своите основни функции (алокативната, селективната и дистрибутивната), како и во вкупниот процес на репродукцијата да им бидат сигурен партнер на организациите на здружен труд од производствената сфера.

Во рамките на политиката на цените, односно врз основа на заеднички утврдените интереси на прометните и производствените организации на здружен труд, што произлегуваат од здружувањето на трудот и средствата, треба да се утврдуваат пореални стапки за покритие на трошоците на прометот.

Со прописите на републиките и автономните покраини треба да се регулира наменското насочување на средствата формирани по основа на нивелација на цените на стоките на залихи во областа на трговијата, што сега се евидентираат на контата на временски разграничувања.

Проблемите, на нивелацијата на цените треба комплексно да се проучат во целокупниот здружен труд, до крајот на годината, за да се регулира по таа основа да не доаѓа до зголемување на цените.

7. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, исто така, констатира дека економската положба на одделни трговски дејности, посебно на трговијата на мало со прехранбени производи и со мешовити стоки и на трговијата на големо со прехранбени производи, е исклучително отежната, па е неопходно со соодветни мерки на економската политика нивната положба да се подобри и да се доведе во порамноправна положба со другите гранки.

Врз економската положба на трговијата решително влијаеше посебниот режим на формирање на цените кој, со пократки прекин, се применува во оваа област уште од 1971 година.

Соборот на републиките и покраините оценува дека е потребно и оваа област на стопанството да се растовари од високите обврски како и другите делови од стопанството.

8. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ истакнува дека економската положба на трговијата, посебно на трговијата на мало, многу е отежната и поради фактот дека трговијата за 52 на сто од вкупниот број малопродажни објекти им плаќа високи закупнини на самоуправниот интересни заедници за стопанисување со деловен простор, на станбено-комуналните организации и заедници, на приватните сопственици и др., па по овој основ од трговијата се одлеваат значајни средства, особено што инвестиционото одржување и адаптацијата на тој простор ги врши трговијата со сопствени средства. Со постојната практика, единствено работниците во здружениот труд во областа на трговијата се ставени во положба да не управуваат со средствата со кои ја вршат основната дејност.

За да може наведениот деловен простор да и се стави на управување на трговијата, потребно е доследно да се примени Законот за национализација на наемните згради и градежното земјиште („Службен лист на СФРЈ”, бр. 52/58, 3/59 и 3/68).

Исто така е потребно собранијата на општините да обезбедат економски, урбанистички и други потребни услови трговијата да се оспособи долгорочно да планира и да се вклучи во изградбата на продажен и друг деловен простор, пред се во новите населби и објекти за да се приспособат кон современите барања на продажбата.

9. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ оценува дека, во рамките на кредитно-монетарната политика, е неопходно да се овозможи деловните банки под поповолни услови да насочуваат дел од кредитниот потенцијал во модернизација на опремата во трговијата на мало, посебно во трговијата на прехранбени производи.

10. Со оглед на тоа дека и индивидуалниот сектор станува се позначаен учесник во снабдувањето и создавањето на малопродажните објекти, Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ укажува дека е потребно да се организира посебно статистичко следење на прометот на стоки на мало што го вршат работните луѓе со средства на трудот во сопственост на граѓани, за да може да се има увид и да се следи прометот и развојот на овој сектор.

11. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ констатира дека во вршењето на прометот

на сите учесници постојат многубројни деформации, што се огледаат во монополската положба, нелојалната конкуренција, кршењето на прописите за цените и др., па е неопходно инспекциските органи да ја поострат контролата и за инкриминираните дела да се забрза постапката и донесувањето на решенијата кај надлежните правосудни органи.

Потребно е да се заострат и мерките на казнената политика, а на непосредните извршители и одговорните лица за направените прекршоци и недозволените дејствија во прометот, покрај паричните казнувања, автоматски да им се оневозможи да ги вршат работите на кои направи-ле прекршок.

12. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ”.

Собрание на СФРЈ

Бр. 330-3-84-045

28 јуни 1984 година

Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
Миливоје Стијовиќ, с. р.

364.

Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, на седницата од 28 јуни 1984 година, ги разгледа Општата анализа на неликвидноста на стопанството и банките во републиките и автономните покраини, Програмата на мерки и активности со кои треба да се поддржи финансиската консолидација на стопанството, банките и на другите корисници на општествените средства, Прегледот на мерки за смалување на материјалните обврски на стопанството, и го ислуша излагањето на претставникот на Сојузниот извршен совет.

Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ констатира дека неликвидноста на стопанството и банките достигна загрижувачки размери, а посебно во стопански недоволно развиените социјалистички републики и во САП Косово; дека се нарушени финансиските текови и односи во процесот на репродукцијата; дека постојат огромни финансиски дубиози; дека се големи задолжувањата на стопанството во земјата и спрема странство; дека се големи зафаќањата од доходот на стопанството; дека е многу ниска акумулативната и репродуктивната способност на стопанството и дека сите тие проблеми се присутни подолго време.

Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 јуни 1984 година, врз основа на член 118 од Деловникот на Соборот на републиките и покраините на СФРЈ, донесува

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ ја поддржува Програмата на мерките и активностите со кои треба да се поддржи финансиската консолидација на стопанството, банките и другите корисници на општествените средства и предлог-мерките за разрешување на проблемите на неликвидноста на стопанството и банките и за смалување на материјалните обврски на стопанството што ги предложи Сојузниот извршен совет.

2. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ смета дека за надминување на сегашните тешкотии во областа на ликвидноста и на пренапрегнатоста на финансиските биланси, а заради нивна консолидација, е потребно да зајакне активноста и да се забрза преземањето мерки на сите нивоа од организациите на здружен труд до федерацијата, како и промена на поради-кален завој во однесувањето на сите општествени субјекти, за да се создадат на тој начин услови за поголемо производство и извоз, за поголема продуктивност на трудот,

за подобро и порационално користење на капацитетите, забрзување на обртите на обртните средства, подобрување на финансиската дисциплина и стриктно спроведување на законските прописи во областа на финансиското работење, што заедно со предложените мерки на кои Соборот им даде поддршка на оваа седница, ќе придонесе за спроведување на Долгорочната програма за економска стабилизација.

За таа цел е потребно да се зголемат конкретната одговорност и финансиската дисциплина на сите учесници во паричниот систем и да се преземаат соодветни санкции.

Сојузниот извршен совет, во соработка со Стопанската комора на Југославија, Службата на општественото книговодство на Југославија, Народната банка на Југославија и со Здружението на банките на Југославија, ќе ја забрза работата врз донесувањето и предлагањето мерки за финансиска консолидација на стопанството и банките од оваа програма, а што се однесува, пред се на: покритието на негативните курсни разлики настанати по сите основи, утврдувањето и распределбата на вкупниот приход и на доходот, санацијата на стопанството и банките, посебните услови за давање кредити за инвестиции за унапредување на системот на платниот промет и друго.

Соборот на републиките и покраините смета дека е неопходно организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници, банките и социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини, во рамките на својата надлежност, да донесат свои програми на мерки и активности за финансиска консолидација.

3. Тргувајќи од Долгорочната програма за економска стабилизација, Сојузниот извршен совет ќе ги согледа проблемите на недостатокот на обртни средства, неликвидноста и задолженоста во стопански недоволно развиените социјалистички републики и во САП Косово, каде што тој проблем е исклучително тежок и, во рамките на важечките системски решенија и инструменти на економската политика, а во согласност со своите овластувања, ќе предложи потребни мерки најдоцна до крајот на јули 1984 година, а за подобрување на ликвидноста на стопанството и банките и остварување на утврдените цели и задачи на економската политика до крајот на 1984 година на тие подрачја и во стопанството на земјата во целост, со ефекти на тие мерки.

4. Сојузниот извршен совет ќе утврди и ќе му достави на Собранието на СФРЈ, а најдоцна до крајот на септември 1984 година, динамична програма за реализација на предлозите за натамошна доградба на паричниот, кредитниот и на банкарскиот систем со прецизно утврдени задачи и рокови заради создавање пореални услови за стопанисување, остварување на Долгорочната програма за економска стабилизација и дефинирање на економската, а посебно на монетарно-кредитната политика во 1985 година.

5. Сојузниот извршен совет ќе му поднесе на Собранието на СФРЈ извештај за ефектите од мерките за финансиската консолидација на стопанството и на банките преземени за подобрување на ликвидноста и растоварување на стопанството, најдоцна до крајот на 1984 година. Питоа, Сојузниот извршен совет, во соработка со стопанската комора на Југославија и Службата на општественото книговодство на Југославија, ќе даде посебен осврт на состојбата на обртните средства во одделни стопански гранки.

6. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

Бр. 65/1-64
28 јуни 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
Миливоје Стијовиќ, с. р.

365.

Врз основа на член 5а од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75, 16/77, 62/79 и 13/83), Административната комисија на Собранието на СФРЈ на седницата од 28 јуни 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ МОЖАТ ДА ОСТВАРУВААТ НАДОМЕСТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ВО ПОСТОЈАН МЕСЕЧЕН ИЗНОС

1. Во Одлуката за утврдување на условите под кои делегатите во Собранието на СФРЈ можат да остваруваат надомест на личниот доход во постојан месечен износ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/77) во точка 2 став 1 зборовите: „се избирани од составот на делегациите на основните организации на здружениот труд како ниту делегати-те што“ се бришат.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 120-84/84-013
28 јуни 1984 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Реџеп Хамити, с. р.

366.

Врз основа на член 274 став 4 од Уставот на СФРЈ, а заради извршување на одредбата на член 91 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 70/83), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ КАМАТА НА ДЕВИЗИТЕ ШТО ГРАЃАНИТЕ ГИ ДРЖАТ НА ДЕВИЗНА СМЕТКА ИЛИ НА ДЕВИЗЕН ШТЕДЕН ВЛОГ

1. Во Одлуката за плаќање камата на девизите што граѓаните ги држат на девизна сметка или на девизен штеден влог („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/84), во точка 1 ставот 1 се заменува со три нови става, кои гласат:

„Овластената банка или Поштенската штедилница кај која граѓаните држат девизи на девизна сметка или на девизен штеден влог, е должна да им ја пресметува каматата во девизи или во девизи и динари на југословенските граѓани на привремена работа во странство за време на нивниот престој во странство, и тоа по нивно писмено барање.

Кон барањето од став 1 на оваа точка југословенскиот граѓанин од тој став поднесува фотокопија или препис од еден од следните документи, и тоа:

1) од платната исправа, во која е внесена работната или престојната виза односно од дозволата за престој; или

2) од дозволата за престој односно од дозволата за работа издадена како посебен документ; или

3) од договорот за работа склучен со странскиот работодавец; или

4) од документот за прием на пензија, прием на надомест за невработеност, или за прием на социјална односно друга помош; или

5) од поморската книшка (матрикула), ако содржи податок за качувањето на брод што ѝ припаѓа на странска компанија; или

6) од документот издаден од заедницата за вработување во републиката односно во автономната покраина надлежна за работи на вработувањето, која посредувала при вработувањето во странство, ако за тоа има евиденција; или

7) потврда од дипломатското односно конзуларното претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство за неговата работа односно за неговиот престој во странство.

Ако југословенските граѓани на привремена работа во странство не се во можност да обезбедат фотокопија или препис на еден од документите од став 2 на оваа точка, тие можат, кон писменото барање, на овластената банка или на Поштенската штетилница да ѝ поднесат на увид еден од тие оригинални документи, што се констатира писмено или на самото барање или со службена белешка."

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 4 и 5.

Досегашниот став 4, кој станува став 6 се менува и гласи:

"На југословенските граѓани на привремена работа во странство кои, кон писмено барање, нема да поднесат и соодветен доказ од точка 1 на оваа одлука, каматата на девизите што тие ги држат на девизна сметка или на девизен штеден влог се пресметува во динари."

2. Точка 2 се менува и гласи:

"2. Под југословенски граѓани на привремена работа во странство, во смисла на точка 1 од оваа одлука, се подразбираат:

- 1) граѓаните вработени кај странски работодавци;
- 2) граѓаните кои самостојно вршат дејност во странство;
- 3) членовите на потесното семејство на југословенските граѓани на привремена работа во странство (брачен другар, деца и родители), кои со нив се настанети во местото на привремениот престој во странство;
- 4) југословенските иселеници."

3. По точка 2 се додава нова точка 2а, која гласи:

"2а. Упатство за спроведување на одредбите од точ. 1 и 2 на оваа одлука пропишува сојузниот секретар за финансии."

4. Оваа одлука влегува во сила на 4 јули 1984 година.

Е. п. бр. 266

28 јуни 1984 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Мијат Шуковиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од Сојузните органи и организации

– по повод триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Новинско-издавачка и графичка радна организација „Привредни преглед“ – Белград;

– по повод триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги во развивањето и унапредувањето на теориската и применетата механика, со што е сторен значаен придонес за стопанскиот напредок на земјата

Савез друштва за механику Југославије – Белград
– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Бировљев Милорада Милорад;

– за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Чесник Јакоба Јанко, Крстуловић Луке Драго;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Репач-Вранић Милутина Вера;

Од СР Босна и Херцеговина

– по повод долгогодишната револуционерна работа, а за особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите граѓани за слободата и независноста на земјата, како и за значаен придонес за изградбата на социјалистичкото самоуправни општество

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Џвијетић Лазара Никола;

– по повод шеесетгодишнината на животот и долгогодишната револуционерна работа, а за особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите граѓани за слобода и независност на нашата земја, како и за значаен придонес за изградбата на социјалистичкото самоуправни општество

Гаџић Ђоке Васо;

– за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Булајић Ђуре Никола, Чубрило Симе Ђоко, Јусуфовић Адема Смајо, Каменко Давида Драган, Карабеговић-Гаџић Спахе Изета, Лазаревић Обрада Петар;

– за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Подгорац-Косић Васе Живка;

Од СР Црна Гора

– по повод осумдесетгодишнината на постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

РО Дувански комбинат – Титоград, ООУР Производња и обрада дувана – Бар.

– за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Кликовац Алекс Рајко;

– за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Ивановић Рада Миловац, Јанковић Сава Драго;

Од СР Хрватска

– по повод педесетгодишнината на постоењето, а за заслуги во заштитата од пожари и во ширењето на пожарникарството, со што е сторен придонес за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Доброволно ватрогасно друштво – Плесмо, Новска;
– по повод триесетгодишнината на постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во здравствената заштита на населението и во унапредувањето на здравствената служба

Дом здравља – Лабин;

– за долгогодишна активност, заслуги во Народноослободителното движење и придонес за унапредување на односите меѓу црквата и државата

Друштво свећеника „Св. Чирила и Метода“ – Пазин;

– по повод стогодишнината на постоењето, а за заслуги во развивањето на културно-забавниот живот и за придонес на ширењето на музичката култура на граѓаните

Градска гласба – Вировитица;

– по повод триесетгодишнината на постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во заштитата, рехабилитацијата и образованието на слепите лица

Меѓуопштинско удружење слијепих – Карловац;

– по повод седумдесетгодишнината на постоењето, а за заслуги во омасовувањето и развивањето на фудбалскиот спорт и за придонес на унапредувањето на физичката култура

Ногометни клуб „Динара“ – Книн;

– по повод триесетгодишнината на постоењето, а за заслуги во основното образование и социјалистичкото воспитување на младите генерации, како и за придонес на ширењето на просветата и културата

Основна школа „14. траван“ – Осијек – ООУР одгоја и основно образование „Браћа Гуштин“ Вишњевац;

– по повод шесетгодишнината на постоењето, а за заслуги во развивањето на планинарскиот спорт и за придонес на негувањето на традициите на Народноослободителната борба

Планинарско друштво „Јапетић“ – Самобор;

– по повод дваесет и петгодишнината на постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

„Поуње“ творница трикотаже – Костајница;

– по повод седумдесетгодишнината на животот и долгогодишната револуционерна работа, а за особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите граѓани за слобода и независност на земјата, како и за значаен придонес за изградбата на социјалистичкото самоуправни општество

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Фритић-Влашић Рока Бешка, Трбојевић Сима Мане;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Андрић-Каузларић Антуна Неда, Марушић-Шегота Ивана Меланка;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Јурас Луиђа Мишко, Топић Илије Анте;

– за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Гржетић-Бабић Лазара Наталија, Крилић Јуре Андрија, Раѓан Мије Томо, Тићац Ивана Орфео;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Думић-Жафран Тома Анкица, Мандарић Божа Анте;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Кармелић Мате Винко, Посавец Јосипа Перо;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење на напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бреговац Драгана Здравко, Калчић Шиме Шиме, Шантић Филипа Јосип;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Ковачевић-Лапов Ђуре Љубица;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Јурјевић Миле Фрањо;

Од СР Македонија

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Бак Јохана Розина;

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Попова Трендо Бота, Тозија Димко Фана;

Од СР Словенија

- по повод триесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги во развивањето и напредувањето на стрелачкиот спорт, за успеси постигнати на натпреварите, како и за значаен придонес за ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Стрелачки савез Словеније - Љубљана;

- по повод дваесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во унапредувањето на свињогојството, со што е сторен значаен придонес за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

„Агроомона“ - Домжал - ООУР Свињогојство - Ихан;

- по повод триесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

„Белинка“ - Фабрика хемијских производа - Љубљана;

- по повод седумдесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

ХП „Колинска“ - прехранбена индустрија - Љубљана;

- по повод триесет и петгодишнината на постоењето, а за заслуги во омасовувањето и развивањето на кајакарскиот спорт и за успеси постигнати на натпреварите

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Кајакшки клуб „Сошке електране“ - Нова Горица;

- по повод педесет и петгодишнината на постоењето, а за заслуги во негувањето на хорското песне и за придонес на развивањето на културно-забавниот живот

Мушко певачко друштво „Тим“ - Лашко;

- по повод сто дваесет и петгодишнината на постоењето, а за заслуги во основното образование и воспитување на младите генерации, како и за придонес на ширењето на просветата и културата

Основна школа Солкан Нова Горица;

- по повод педесет и петгодишнината на постоењето, а за заслуги во развивањето на планинарскиот спорт, и за придонес на негувањето на традициите на Народноослободителната борба

Планинарско друштво - Лашко;

- по повод триесетгодишнината на излегувањето, а за заслуги во унапредувањето на рударството, геологијата и металургијата и за придонес на воздигнувањето на стручни кадри

Рударско-металуршки зборник - Љубљана;

- по повод седумдесетгодишнината на постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во развивањето на спортот, и физичката култура и за придонес на ширењето на прогресивни идеи

Савез спортских друштва „Слован“ - Љубљана;

- за долгогодишна успешна работа, заслуги во заштитата од пожари и во ширењето на пожарникарството, со што е сторен придонес за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ватрогасно друштво Оплотница;

- по повод триесетгодишнината на постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

Шумско газдинство - Постојна;

- по повод дваесет и петгодишнината на постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

Прехрамбени комбинат „Жито“ - Љубљана;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Јенко Матеј Марјан, Павличих Јоже Јоже;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Коиналинка Константина др Костја, Перме Ивана Душан, Плелерски Иван Јанко, Репинц Валентина Иван, Штрк Грацијана Бојан;

- за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Логар Јакоба Милан, Прегел Јожефа Франц, Шибелја Франца Франц, Шуштершић Јанеза Франце, Шваб Драго Митја;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Кошир Ивана Иван;

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Кавчић Јанеза Јоже, Шибелја Франца Франц;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Папић Јанеза Антон, Пирц Андреја Алојз;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Брадач-Дремел Ивана Ангела, Кулиник-Можина Јоже Људмила, Ловец Антона Антон;

Од СР Србија

– за исклучителни научни достигања во селекцијата, семенарството, гаењето и искористувањето на пченка и за значаен придонес на унапредувањето на производството на пченка кај нас и во светот

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Радна организација Институт за кукуруз „Земун Поље“ – Земун Поље;

– по повод триесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Металопераџивачка и електроиндустрија „Слобода“ – Чачак

– по повод шеесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги во развивањето на фудбалскиот спорт и за успеси на натпреварите, како и за придонес на ширење на прогресивни идеи

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Фудбалски клуб „Раднички“ – Ниш;

– по повод сто седумдесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги во основното образование и воспитување на младите генерации, како и за придонес на ширењето на просветата и културата

Основна школа „Вук Стефановић Караџић“ – Доњи Милановац;

– по повод триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги во развивањето на масовната физичка култура и спортот кај студентската младина

Универзитетски савез организација за физичку културу – Белград;

– по повод стогодишнината на рибарството, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

РО Рибарско газдинство „Београд“ – Белград;

– по повод триесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

Грађевинска радна организација „Дом“ – Белград,

Радна организација за израду модне конфекции „Узор“ – Ваљево;

– по повод дваесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги во образованието на стручни кадри и за значаен придонес на унапредувањето на текстилната индустрија.

Виша текстилна школа – Београд;

– по повод триесетгодишнината на постоењето, а за заслуги во унапредувањето на архивската служба и за придонес на проучувањето на историјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Меѓуопштински историјски архив – Шабац;

– по повод триесет и петгодишнината на постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

ОУР ИМР – ООУР Ливница „Победа“ – Белград;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Радојчић Ђура Милан, Вукман Ивана др Већеслав;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Даниловић Љубомира Новак

– за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Батуа–Шиник Миле Љубица, Ѓирковић Радована Марко, Дајић Паја Мићо, Дрљача Симе Милан, Ердељанов Петра Иван, Јеленковић Маринка др Милун, Латиновић Миле Жарко, Лазић Војина Момчило, Ломпар–Рехбергер–Котник Душана Марија, Милошевић–Обрадовић Сима Милица, Новитовић Радича Вилоје, Павловић Гојка Ђуро, Ракас–Ристић Бошка Љубица, Спасојевић Радоша Милутин, Шупица Николе Петар, Војиновић Илије Мирко, Живојновић Душана Петар;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Зекавица Милана Љубомир;

– за особени заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено–стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

Рашета Ђукана Лазо;

Од С А П К о с о в о

– по повод дваесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Текстилна индустрија „Принтекс“ – Призрен;

Од С А П В о ј в о д и н а

– по повод стогодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во музејската дејност и за придонес на ширењето на просветата и културата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

РО Градски музеј – Сомбор;

– за заслуги во омасовувањето и развивањето на ракометниот спорт и за успеси постигнати на натпреварите

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

„Југовић“ – рукометни клуб – Каћ;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Шинковић Јаноша Јанош;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Стојковић Саве Живка, Шћепановић Николе Душан, Зрнић Николе Миле.

Бр. 90
20 октомври 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

СОДРЖИНА

	Страна		
350. Закон за измени на Кривичниот закон на Социјалистичка Федеративна Република Југославија	895	Одлука за именување претседател на Уредувачкиот одбор на Гласилото на Собранието на СФРЈ од редот на делегатите во Собранието на СФРЈ	897
351. Одлука за прогласување на изборот и за објавување на составот на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија	896	358. Одлука за потврдување на Завршната сметка на Народната банка на Југославија за 1983 година	898
352. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за бројот на членовите на Советот на Меморијалниот центар „Јосип Брз Тито“	896	359. Одлука за потврдување на Финансискиот план на Народната банка на Југославија за 1984 година	898
353. Одлука за разрешување и именување заменик-губернер на Народната банка на Југославија	896	360. Заклучоци на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ по повод на разгледувањето на материјалите за економската положба на туристичкото стопанство	898
354. Одлука за именување заменици на сојузниот општествен правобранител на самоуправавањето	897	361. Заклучоци на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ по повод на разгледувањето на материјалите некои основни проблеми во градежништвото и индустријата на градежни материјали	899
355. Одлука за избор на членови на Советот на федерацијата	897	362. Заклучоци на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ по повод на расправата за остварување на претпоставките за најбрз развој на САП Косово	901
356. Одлука за избор на претставник и заменик на претставникот на Собранието на СФРЈ во Конкурсната комисија за избор на директор на Југословенскиот регистар на бродовите	897	363. Заклучоци на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ за функционирањето на трговската мрежа во земјата и во странство	902
		364. Заклучоци на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ за Програмата на мерките и активностите со кои треба да се поддржи финансиската консолидација на стопанството, банките и другите корисници на општествени средства	903
		365. Одлука за измена на Одлуката за утврдување на условите под кои делегатите во Собранието на СФРЈ можат да остваруваат надомест на личниот доход во постојан месечен износ	904
		366. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за плаќање камата на девизите што граѓаните ги држат на девизна сметка или на девизен штеден влог	904
		Одликувања	905

